

Вонредни парламентарни избори сигурно ќе се случат веднаш по одржувањето на Самитот на НАТО. Дотогаш ќе се обидеме да функционираме со оваа т.н. малцинска Влада. Во секој случај многу подобро решение од ступидната широка коалиција, која по кулоарите се заговараше многу порано од јавното официјализирање на владината криза, а која ја видовме во 2001 година. На сите оние кои имаа можност да соработуваат со таа широка Влада или, пак, како што ја нарекуваа Влада за национален спас, јасно им беше дека станува збор за збир на лица или експерти од различни партии, чија основна цел беше секој да ја пее својата песна. Раштиман оркестар кој ни ги параше ушите уште пред да заврши седницата на Владата.

Барањата кои лидерот на ДПА, Тачи, му ги испорача на премиерот Груевски се веќе познатите албански барања, кои ги посакува секоја политичка партија од албанскиот политички кампус или, пак, ги доставува до секој премиер на Република Македонија. И до тука не е ништо спорно. Ситуацијата почнува да се комплицира од моментот кога до ист премиер пристигнуваат речиси идентични барања од две албански партии. Едната од позиција на опозиција, која успеа со истите барања да издејствува таканаречен "Мајски договор", и другата од позиција на власт, која никако не може да стигне нив да ги постави на дневен ред во Владата. Или, пак, задоцнето реагира во споредба со партијата од опозиција, која мошне умно и, се разбира, помогната од меѓународниот фактор, со кој патем речено функционира одлично, успеа да ги спакува во "Мајски договор".



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА



ЛИДЕРИТЕ СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА МАЛЦИНСКА ВЛАДА. ДПА СЕ ПРЕДОМИСЛИ

ГРУЕВСКИ САМ ЗА ОДБРАНА

Бура од емоции, неизвесност, страв, политички земјотрес, повлекување, прикривање, сомневање, запрашување, обвинување, мимикрија... и што уште не. Сè ова ѝ се случуваше на коалиционата Влада на Република Македонија во текот на изминатата седмица, која ја остави јавноста да се прашува дали постои власт во државата во која живее, односно дали еден дел од неа свесно работи на нејзино уривање? Несомнено, во најзначајните моменти за Република Македонија или, пак, конкретно кога нашава земја ги живее, можеби, најнеизвесните денови од нејзиното осамостојување, дел од политичко-државниот врв одлучи да биде безобразно некоректен и да ја доведе нацијата во ситуација на комплетна неизвесност.

Не случајно избраниот тајминг за излегување од власта од страна на ДПА дополнително ја зовре политичката ситуација во земјава, доведувајќи ја до точка на вриење, чија експлозија од ден на ден остава сè поголеми траги, кои сериозно го нарушуваат кредибилитетот на Република Македонија како земја апликант за Европската унија и за НАТО. Разигрувањата на т.н. темни сценарија или, пак, лепење етикети за тоа дека некој е путинист, или русофил, говори за стравот од сопствениот чекор, кој го преземаат како последица на енормно нискиот партиски рејтинг, кој оваа партија не успеа да го подобри ниту со приказните за деца од типот оставки на сите свои партиски функционери, дотолку повеќе што истите завршија театрално како што и почнаа. Нивната втора шанса, играњето на политичка карта за тоа кој е прозападно, а

кој проруски ориентиран, и тоа в очи на влезот на земјава во НАТО, веројатно е последната сламка за која ДПА се фака во пресрет на предвремените избори, сметајќи на радикалните албански структури кои, како што самите велат, легнуваат и стануваат со сонот за НАТО. Но, дали со Македонија заедно?

Непочитувањето на меѓусебната политичка доверба и традиционалната релација со десните партии, која на 5 јули пред две години беше свето правило за ДПА, од денешен аспект само ја покажува нивната непостојаност, особено кога станува збор за претседателот на државата Бранко Црвенковски, кој во последен момент за нив е единствената личност која сосема ја разбира ситуацијата во која се наоѓа Македонија. Овој некоректен однос од страна на ДПА само уште еднаш ја потврди тезата дека во политиката во Република Македонија не постојат традиционални партнери, туку дека сè се сведува на гол интерес, кој завршува со подметнувања и тајни преговарања, кога ќе се намириса поголема власт од оваа која се има во моментот или, пак, кога некој така убедливо ќе им понуди нешто што не ќе можат да го одбијат!?

ПОДОБРО МАЛЦИНСКА ВЛАДА ОТКОЛКУ ШИРОКА КОАЛИЦИЈА!

Политичката криза во Македонија не само што сè уште трае, туку има индикации сè повеќе да се зголемува и покрај

обидите да се смири со проектот наречен малцинска Влада, чија задача треба да биде во наредниве две седмици да работи Република Македонија да ја внесе во НАТО. Значи требаше да имаме мир в куќа сè со цел да успееме да ја истуркаме работата до крај, и конечно да ја кренеме рампата на Алијансата, па макар тоа да се случи и со министри кои официјално се во оставка, односно се надвор од Влада. Или, пак, со опозиција која глуми конструктивност пред камерите, а зад нив брифира за неспретноста на Владата. Но, само брифира, бидејќи цврсто стои зад идејата да нема вонредни парламентарни избори.

Но, за жал, на сите опозициони политички групи и партии во државата

треба да им стане јасно како всушност им е јасно и на врапчињата, дека вонредни парламентарни избори сигурно ќе се случат, и тоа не за шест месеци, како што претпочитуваат некои политичари и аналитичари по мерка во земјава, туку веднаш по одржувањето на Самитот на НАТО, се разбира, со целосно запазување на уставните норми. Дотогаш ќе се обидеме да функционираме со оваа т.н. малцинска Влада, која е замислена да функционира со целосен капацитет, односно со широка политичка поддршка, без оглед на фактот што е јасно дека ваков концепт на власт во нашава држава не може да профункционира. Во секој случај многу подобро решение од ступидната широка коали-

ција, која по кулоарите се заговараше многу порано од јавното официјализирање на владината криза, а која имавме можност да ја видиме во 2001 година. На сите оние кои имаа можност да соработуваат со таа широка Влада или, пак, како што ја нарекуваа Влада за национален спас, јасно им беше дека станува збор за збир на лица или експерти од различни партии, чија основна цел беше секој да ја пее својата песна. Раштиман оркестар кој ни ги параше ушите уште пред да заврши седницата на Владата.

Сликата која ДПА ја создава за себе и за земјава говори за фактот дека истото ќе се случи и со оваа т.н. малцинска или техничка Влада, бидејќи од самиот старт не може да профункционира, се разбира, пред сè, благодарение на ДПА, иако е создадена исклучително поради една единствена задача, да јури кон НАТО. Но, за да се стигне до таму треба да се реши едно мошне значајно прашање, од кое всушност и почна политичката криза и расплетот на сценаријата за предавници и кодоши. Прашањето за името на државата, кое сè уште е голема раска во очите на Грција, но и за дел од земјите-членки на НАТО, кои покажуваат дека вистински сакаат да не видат седнати до нив во Алијансата. Сепак, и покрај одлично сработените реформи во одбраната, за кои потврдуваат речиси сите земји чија работа е да го следат нашиот напредок, очигледен станува фактот дека политичките критериуми се врвот на кој мора да се искачимо. По речиси неуспешните, барем засега, преговори со Грција во поглед за името, политичките критериуми полека но сигурно, за жал, стануваат репер и за преговорите со Европската унија, кои би требало набрзо да стартуваат.

ДПА НЕ УСПЕА ДА ГО УЦЕНИ ПРЕМИЕРОТ

Техничка или малцинска Влада, сеедно, битно е да се намали тензијата која изминативе неколку дена ја окупираше Република Македонија. По речиси едногодишно фемкање и играње играчки, ДПА конечно одлучи да излезе од власта, иако тоа го најавуваше веќе подолго време. Официјалниот став за ова нивно решение е наводната неприципиелност од страна на премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, кон нив, односно поради неисполнувањето на барањата, кои неодамна претседателот на оваа партија, Мендуч Тачи, му ги достави лично на премиерот.

Барањата кои Тачи му ги испорача на премиерот се веќе познати албански барања, кои ги посакува секоја политичка партија од албанскиот политички кампус или ги доставува до секој премиер на Република Македонија. И до ту-

ВО БОРБАТА НА ИМЕТО!?



ИЗЛЕЗОТ ОД СВОЈАТА ПОЛИТИЧКА КРИЗА ТАЧИ ГО ГЛЕДА ВО ЦРВЕНКОВСКИ

ТАЧИ СЕ РАЗБИРА СО ЦРВЕНКОВСКИ

По двегодишната сериозна кавга на релација претседател на Република Македонија-претседател на ДПА почувствувавме мало затоплување. Иницијативата дојде од лидерот на ДПА, Мендуч Тачи, кој изјави дека само претседателот на државата, Бранко Црвенковски, ја разбира ситуацијата во која во моментов се наоѓа Република Македонија. Ова приближување на Тачи кон Црвенковски, од Кабинетот на шефот на државата не сакаат да го коментираат. Но, сепак познавачите на состојбите велат дека станува збор за свртување на политичката карта од страна на Тачи, пред сè, поради неговото веќе јавно раскарување со премиерот Груевски, и надеж дека папата ќе го врати во игра.

ка не е ништо спорно. Ситуацијата почнува да се комплицира од моментот кога до ист премиер пристигнуваат речиси идентични барања од две албански партии. Едната од позиција на опозиција, која успеа со истите барања да го издејствува т.н. "Мајски договор", и другата од позиција на власт, која никако не може да стигне нив да ги постави на дневен ред во Владата. Или, пак, задоцнето реагира во споредба со партијата од опозиција, која мошне умно и, се разбира, помогната од меѓународниот фактор, со кој патем речено одлично функционира, успеа да ги спакува во "Мајски договор" кој, за жал, почнува да станува приоритет не само за НАТО, туку и за Европската унија. И тука е болката. Тој што пристигнува последен до стартот, или во случајов втор, се лути.

Мендух Тачи, кој досега многу пати реагираше повеќе од жестоко за лидер



КОЈ ЌЕ СЕДИ ВО НОВИОТ СОБРАНИСКИ СОСТАВ?

ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКИТЕ ПАРТИИ "ПОПУШТААТ" ВО СТАВОТ

Спорот кој Република Македонија го има со Грција за нашето уставно име не само што направи сериозен проблем при нашиот влез во НАТО, туку во последен период доби и на тежина, предизвикувајќи сериозна политичка криза во земјава, која заврши со излегување на ДПА од власт. Ваквиот расплет на настаните се должи на делумното неспокојство кое владее кај дел од политичките партии во земјава, кои кришум размислуваат за промена на нашето уставно име, наспроти сигурноста во непроменливоста на името кај голем број македонски граѓани и премиерот Никола Груевски.

Причина за промената на ставовите кај дел од македонските партии, во поглед на промена на уставното име, лежи во стравот дека нашава земја нема да влезе во НАТО, со што на подолг период ќе остане изолирана (нешто што постојано го гледаме во Србија), но и според наши извори, интензивниот притисок кој врз нив го вршат одредени странски дипломати во земјава, вклучувајќи и грчки. Влогот кој ќе го добијат е влез на нашава држава во НАТО, но и власт, преточена во широка коалиција, бидејќи избори станува страшен збор за речиси сите партии во Македонија.

на една владејачка партија, се чини дека овој пат отиде предалеку. Сосема е во право кога се лути за постоењето на "Мајскиот договор", но од друга

страна треба легално да ја признае и сопствената вина што не успеал пред Али Ахмети на Груевски да му го понуди истиот договор. Сигурно во изминативе

две години, колку што седи во Владата заедно со Груевски, ја имал таа можност, но нејасно е зошто чекал тоа да го направи неговиот конкурент, односно ДУИ, за потоа да понуди пандан на ист таков договор? Доколку ги прашате од ДПА ќе ви одговора дека го чекале вистинскиот момент, бидејќи изминативе две години со полна параа работеле на зголемувањето на рејтингот на премиерот. Но, доколку ги прашате ДУИ, тие ќе ви речат дека со барања се влегува во власт, а не се излегува од неа!

Врвот на ДПА, соочен со фактот дека ДУИ ги претрка со договорот и најверојатно ја зема славата, што реално ќе се материјализира во гласови кај албанскиот електорат, се одлучи на уценувачки потег, кој кај премиерот едноставно не помина. Токму затоа ДПА и ја напушти Владата и одлучи да оди во опозиција. Единствениот проблем е во тоа што ова го направија во значаен момент за Македонија и со груби критики на сметка на премиерот Никола Груевски, што на оваа партија ќе ѝ донесе долг опозиционен стаж.



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATANI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VASI! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
I
A
B
CH
F
NL
NR



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de